



Механизми за кревети и маси



Содржина

Механизми за кревети	6 - 9 стр.
Латофлекс рамки за душек	10 - 39 стр.
Ногарки и спојници за кревет	40 - 42 стр.
Додатоци за мебел	43 - 47 стр.
Работна маса на извлекување од елемент	48 - 49 стр.
Механизми на извлекување за дополнителни работни површини и маси	50 - 57 стр.
Механизми за маси на извлекување	58 - 63 стр.
Додатоци за механизми за маси на извлекување	54 - 68 стр.

Легенда

Пример на спецификации во табела

Идент на артиклот	Количина на пакување во кутија	Количина на пакување во пакет	
Шифра	Φ		
100000	10 mm	100	1000

>Артикли со ознака (Шифра *) во табела се со азиско потекло.

Универзални ознаки за димензија

Φ - Ознака за дијаметар.
L - Ознака за должина.
H - Ознака за висина.



W - Ознака за ширина.
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.
D - Ознака за длабочина на бушење.

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се однесува при купување на голема количина.

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа брошура.



Механизам за подигнување на кревет со амортизер



Шифра *	Материјал
1100028	цинк

- Сетот се состои од лев и десен механизам.



За подигнување на креветот потребни се соодветни амортизери кои се прикажани во табелата подолу.

Амортизер за механизам за подигнување на кревет


Шифра *	Јачина	Мах. агол на отворање
1100029	350N	40°
1100030	450N	
1100031	500N	
1100032	650N	45°
1100033	750N	
1100034	1000N	
1100035	1200N	
1100036	1350N	
1100037	1500N	

Потребен број на амортизери за стандардни димензии на кревет

Тип на кревет	Должина на кревет	Ширина на кревет	Број на амортизери
единечен кревет со попречно отворање	1900 - 2000mm	600 – 700mm	2 x 350N
		800 – 900mm	2 x 450N
единечен кревет со надолжно отворање	1900 - 2000mm	800 – 900mm	2 x 500N
		1000 - 1200mm	2 x 750N
двоен кревет со една конструкција	1900 - 2000mm	1400 - 1500mm	2 x 650N/750N
		1600mm	2 x 750N/1000N
		1800mm	2 x 1000N
двоен кревет со две конструкции	1900 - 2000mm	1400 – 1600mm	4 x 450N/500N
		1800mm	4 x 500N/750N

! Напомена: Механизмите за подигнување на кревет се соодветни за примена со латофлекс. Соодветени латофлекси може да погледнете на [стр. 10-37](#).

Механизам за подигнување на кревет со амортизер



Шифра *	Материјал
1100135	цинк

- Сетот се состои од лев и десен механизам.



За подигнување на креветот потребни се соодветни амортизери кои се прикажани во табелата подолу.

Амортизер за механизам за подигнување на кревет

Шифра	Јачина	Тип	
1100136	800N	за единечен кревет	100
1100137	1200N	за двоен кревет	

! Напомена: Механизмите за подигнување на кревет се соодветни за примена со латофлекс. Соодветени латофлекси може да погледнете на [стр. 10-37](#).

Механизам за подигнување на кревет КР09



- Метално куќиште со внатрешен систем.
- За минимална длабочина на плакар од 330mm.
- Употреба - преклопни кревети, може да се користи и за единечни кревети.
- Мах. тежина на конструкцијата на креветот не треба да надминува 55kg (конструкција+решетка+душек).
- Сетот се состои од лев и десен механизам.

Шифра *	Боја
1100038	бела

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизам за кревет КР09.








! Напомена: Механизмите за подигнување на кревет се соодветни за примена со латофлекс. Соодветени латофлекси може да погледнете на [стр. 10-37](#).


Приказ за поставување на механизмот и изработка на конструкција за кревет



За поставување на механизмот потребно е да се направи жлеб $\varnothing 35$ mm на надворешниот дел од страницата на конструкцијата на креветот.



Механизам (маказа) за подигнување на кревет КР01




Соодветно за :

- Попречно отворање на преклопни кревети со простор за складирање.
- Единечни кревети со max. должина 2000mm и max. ширина 800mm.
- Начин на отворање на креветот: попречно.



! Напомена: Механизмите за подигнување на кревет се соодветни за примена со латофлекс. Соодветени латофлекси може да погледнете на [стр. 10-37](#).

Шифра*	Материјал	Димензија на пружина - Φ
1100039	цинк	2.5mm

• Сетот се состои од лев и десен механизам.



Механизам (маказа) за подигнување на кревет КР03




Соодветно за :

- Попречно отворање на преклопни кревети, со простор за складирање.
- Единечни кревети со max. должина 2000mm и max. ширина 800mm.
- Начин на отворање на креветот: попречно.


! Напомена: Механизмите за подигнување на кревет се соодветни за примена со латофлекс. Соодветени латофлекси може да погледнете на [стр. 10-37](#).

Шифра*	Материјал	Димензија на пружина - Φ
1100041	цинк	2.5mm

• Сетот се состои од лев и десен механизам.



Механизам (маказа) за подигнување на кревет КР02




Соодветно за :

- Надолжно отворање на преклопни кревети, со простор за складирање.
- Единечни кревети со max. должина 2000mm и max. ширина 800mm
- Начин на отворање на креветот: надолжно.


! Напомена: Механизмите за подигнување на кревет се соодветни за примена со латофлекс. Соодветени латофлекси може да погледнете на [стр. 10-37](#).

Шифра*	Материјал	Димензија на пружина - Φ
1100040	цинк	2.5mm

• Сетот се состои од лев и десен механизам.



Механизам (маказа) за подигнување на кревет КР04




Шифра*	Материјал	Димензија на пружина - Φ
1100042	цинк	2.5mm

- Сетот се состои од лев и десен механизам.

Соодветно за :

- Надолжен отвор на двојни преклопени кревети, со простор за складирање.
- Двоен кревет со max. должина 2000mm и max. ширина 1800mm.
- Подигнување на целосниот душек.
- Начин на отворање на креветот: Надолжно.

! Напомена: Механизмите за подигнување на кревет се соодветни за примена со латофлекс. Соодветени латофлекси може да погледнете на [стр. 10-37](#).



ЛАТОФЛЕКС за мирен сон



Анатомска поддршка за природен одмор

Со примена на латофлекс како поддршка за вашиот душек вие одбирате продукт кој ќе ви обезбеди **ергономска удобност, правилна поставеност на вашиот р'бетен столб и долготрајност на душекот.** Богата понуда на висококвалитетни модели кои ќе ви обезбедат удобна позиција на вашето тело и пријатен сон.



Предности

- > Обезбедува правилно држење на р'бетниот столб.
- > Спречува создавање на мувла на душекот.
- > Го продолжува животниот век на душекот.

ЛАТОФЛЕКС со електрично подесување




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за латофлекс.




Латофлекс со електрично подесување

Електричното моторно подесување на латофлексот овозможува секој да може лесно да ја постави позицијата на креветот во посакуваната положба. Идеално е за примена во медицински установи, но и за во домот за луѓе кои сакаат да се релаксираат, читаат или гледаат телевизија.


Многу лесно ќе можете да ги поставите комфор зоните со едноставно притискање на копчето од далечинското. Може да поставите 3 комфорни зони кај пределот на главата и вратот, половината и нозете.




Латофлекс рамка Систем флекс - Genomax



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот

Шифра	Димензија
1100200	800x1900mm
1100201	900x1900mm
1100202	1000x1900mm
1100203	1200x1900mm
1100204	1400x1900mm
1100205	1600x1900mm
1100206	800x2000mm
1100207	900x2000mm
1100208	1000x2000mm
1100209	1200x2000mm
1100210	1400x2000mm
1100211	1600x2000mm
1100212	1800x2000mm
1100213	2000x2000mm

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Од 28 – 30 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, од 56 - 60 парчиња букови летвички.
- Бројот на букови летвички зависи од должината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.

- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Висина на рамката: 60mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Систем Флекс опција со наслон за глава - Genomax




Шифра	Димензија
1100214	800x1900mm
1100215	900x1900mm
1100216	1000x1900mm
1100217	1200x1900mm
1100218	1400x1900mm
1100219	1600x1900mm
1100220	800x2000mm
1100221	900x2000mm
1100222	1000x2000mm
1100223	1200x2000mm
1100224	1400x2000mm
1100225	1600x2000mm
1100226	1800x2000mm
1100227	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност




Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Од 28 – 30 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, од 55 - 60 парчиња букови летвички.
- Бројот на букови летвички зависи од должината на рамката на душекот, односно Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Бројот на букови летвички зависи од должината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.

- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
 - Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
 - Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
 - Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата.
 - Висина на рамката: 60mm.
 - 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Систем Флекс опција со наслон за глава и нозе - Genomax




Шифра	Димензија
1100228	800x1900mm
1100229	900x1900mm
1100230	1000x1900mm
1100231	1200x1900mm
1100232	1400x1900mm
1100233	1600x1900mm
1100234	800x2000mm
1100235	900x2000mm
1100236	1000x2000mm
1100237	1200x2000mm
1100238	1400x2000mm
1100239	1600x2000mm
1100240	1800x2000mm
1100241	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност




Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Од 28 – 30 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, од 55 - 60 парчиња букови летвички.
- Бројот на букови летвички зависи од должината на рамката на душекот, односно Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Бројот на букови летвички зависи од должината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.

- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата и стапалата, преку кои можете двете области да ги поставите во удобна положба која одговара на вашите потреби.
- Висина на рамката: 60mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Систем Флекс со ногарки - Genomax




Шифра	Димензија
1100242	800x1900mm
1100243	900x1900mm
1100244	1000x1900mm
1100245	1200x1900mm
1100246	1400x1900mm
1100247	1600x1900mm
1100248	800x2000mm
1100249	900x2000mm
1100250	1000x2000mm
1100251	1200x2000mm
1100252	1400x2000mm
1100253	1600x2000mm
1100254	1800x2000mm
1100255	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Од 28 – 30 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, од 55 - 60 парчиња букови летвички.
- Бројот на букови летвички зависи од должината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Напечни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.

- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Висина на рамката: 60mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Систем Флекс со ногарки со наслон за глава - Генотак




Шифра	Димензија
1100256	800x1900mm
1100257	900x1900mm
1100258	1000x1900mm
1100259	1200x1900mm
1100260	1400x1900mm
1100261	1600x1900mm
1100262	800x2000mm
1100263	900x2000mm
1100264	1000x2000mm
1100265	1200x2000mm
1100266	1400x2000mm
1100267	1600x2000mm
1100268	1800x2000mm
1100269	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност




Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Од 28 – 30 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, од 55 - 60 парчиња букови летвички.
- Бројот на букови летвички зависи од должината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.

- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата.
- Висина на рамката: 60mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Систем Флекс со ногарки со наслон за глава и нозе - Генотак




Шифра	Димензија
1100270	800x1900mm
1100271	900x1900mm
1100272	1000x1900mm
1100273	1200x1900mm
1100274	1400x1900mm
1100275	1600x1900mm
1100276	800x2000mm
1100277	900x2000mm
1100278	1000x2000mm
1100279	1200x2000mm
1100280	1400x2000mm
1100281	1600x2000mm
1100282	1800x2000mm
1100283	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност




Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.


- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Од 28 – 30 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, од 55 - 60 парчиња букови летвички.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.

- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата и стапалата, преку кои можете двете области да ги поставите во удобна положба која одговара на вашите потреби.
- Висина на рамката: 60mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Стандард - Генотак



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Залепени летвички во рамката од буково дрво

Шифра	Димензија
1100284	800x1900mm
1100285	900x1900mm
1100286	1000x1900mm
1100287	1200x1900mm
1100288	1400x1900mm
1100289	1600x1900mm
1100290	800x2000mm
1100291	900x2000mm
1100292	1000x2000mm
1100293	1200x2000mm
1100294	1400x2000mm
1100295	1600x2000mm
1100296	1800x2000mm
1100297	2000x2000mm

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Класична рамка за душек со летвички од буково дрво.
- 15-16 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, 30-32 парчиња букови летвички.
- Дополнително осигурани долги страници.
- Пластични држачи за летвички цврсто интегрирани во основа од буково дрво.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.

- Висина на рамката: 45mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Стандард со наслон за глава - Genomax



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност




Залепени летвички во рамката од буково дрво

Шифра	Димензија
1100298	800x1900mm
1100299	900x1900mm
1100300	1000x1900mm
1100301	1200x1900mm
1100302	1400x1900mm
1100303	1600x1900mm
1100304	800x2000mm
1100305	900x2000mm
1100306	1000x2000mm
1100307	1200x2000mm
1100308	1400x2000mm
1100309	1600x2000mm
1100310	1800x2000mm
1100311	2000x2000mm

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Класична рамка за душек со летвички од буково дрво.
- 15 - 16 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, 30 - 32 парчиња букови летвички.
- Дополнително осигурани долги страници.
- Пластични држачи за летвички цврсто интегрирани во основа од буково дрво.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.

- Механизам за прилагодување на положбата на главата.
- Висина на рамката: 45mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе.
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Стандард со наслон за глава и нозе - Генотак



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност




Залепени летвички во рамката од буково дрво

Шифра	Димензија
1100312	800x1900mm
1100313	900x1900mm
1100314	1000x1900mm
1100315	1200x1900mm
1100316	1400x1900mm
1100317	1600x1900mm
1100318	800x2000mm
1100319	900x2000mm
1100320	1000x2000mm
1100321	1200x2000mm
1100322	1400x2000mm
1100323	1600x2000mm
1100324	1800x2000mm
1100325	2000x2000mm

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Класична рамка за душек со летвички од буково дрво.
- 15 - 16 парчиња букови летвички.
- Со ширина на рамка над 1400mm, 30 - 32 парчиња букови летвички.
- Дополнително осигурани долги страници.
- Пластични држачи за летвички цврсто интегрирани во основа од буково дрво.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Висина на рамката: 45mm.

- Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата и стапалата, преку кои можете двете области да ги поставите во удобна положба која одговара на вашите потреби.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Стандард со ногарки - Genomax



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Залепени летвички во рамката од буково дрво

Шифра	Димензија
1100326	800x1900mm
1100327	900x1900mm
1100328	1000x1900mm
1100329	1200x1900mm
1100330	1400x1900mm
1100331	1600x1900mm
1100332	800x2000mm
1100333	900x2000mm
1100334	1000x2000mm
1100335	1200x2000mm
1100336	1400x2000mm
1100337	1600x2000mm
1100338	1800x2000mm
1100339	2000x2000mm

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Класична рамка за душек со летвички од буково дрво.
- 15 - 16 парчиња букови летвички.
- со ширина на рамка над 1400mm, 30 - 32 парчиња букови летвички.
- Дополнително осигурани долги страници.
- Пластични држачи за летвички цврсто интегрирани во основа од буково дрво.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.

- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Механизам за прилагодување на положбата на главата.
- Висина на рамката: 45mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Стандард со ногарки со наслон за глава - Генотак



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност




Залепени летвички во рамката од буково дрво

Шифра	Димензија
1100340	800x1900mm
1100341	900x1900mm
1100342	1000x1900mm
1100343	1200x1900mm
1100344	1400x1900mm
1100345	1600x1900mm
1100346	800x2000mm
1100347	900x2000mm
1100348	1000x2000mm
1100349	1200x2000mm
1100350	1400x2000mm
1100351	1600x2000mm
1100352	1800x2000mm
1100353	2000x2000mm

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Класична рамка за душек со летвички од буково дрво.
- 15-16 парчиња букови летвички.
- Со ширина на рамка над 1400mm, 30-32 парчиња букови летвички.
- Дополнително осигурани долги страници.
- Пластични држачи за летвички цврсто интегрирани во основа од буково дрво.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.

- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Механизам за прилагодување на положбата на главата.
- Висина на рамката: 45mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Стандард со ногарки со наслон за глава и нозе - Генотак



Шифра	Димензија
1100354	800x1900mm
1100355	900x1900mm
1100356	1000x1900mm
1100357	1200x1900mm
1100358	1400x1900mm
1100359	1600x1900mm
1100360	800x2000mm
1100361	900x2000mm
1100362	1000x2000mm
1100363	1200x2000mm
1100364	1400x2000mm
1100365	1600x2000mm
1100366	1800x2000mm
1100367	2000x2000mm



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Залепени летвички во рамката од буково дрво

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Класична рамка за душек со летвички од буково дрво.
- 15-16 парчиња букови летвички.
- Со широчина на рамка над 1400mm, 30-32 парчиња букови летвички.
- Дополнително осигурани долги страници.
- Пластични држачи за летвички цврсто интегрирани во основа од буково дрво.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.

- Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата и стапалата, преку кои можете двете области да ги поставите во удобна положба која одговара на вашите потреби.
- Висина на рамката: 45mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината.
- Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Блек Чарм Матик- Генотак



Шифра	Димензија
1100368	800x1900mm
1100369	900x1900mm
1100370	1000x1900mm
1100371	1200x1900mm
1100372	800x2000mm
1100373	900x2000mm
1100374	1000x2000mm
1100375	1200x2000mm



Механизам - предел за подигнување кај нозете



Жичен далечински управувач

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност со рамка за душек со вграден мотор.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од повеќеслојно буково дрво.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Висина на рамката: 120 - 150mm.

- Држач за душек.
- Жичен далечински управувач.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: уникатно развиена конструкција која ја отстранува напнатоста во лумбалниот предел,
 - предел кај нозете.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Блек Чарм Матик со ногарки - Генотак



Шифра	Димензија
1100376	800x1900mm
1100377	900x1900mm
1100378	1000x1900mm
1100379	1200x1900mm
1100380	800x2000mm
1100381	900x2000mm
1100382	1000x2000mm
1100383	1200x2000mm



Механизам - предел за подигнување кај нозете



Жичен далечински управувач

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност со рамка за душек со вграден мотор.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од повеќеслојно буково дрво.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.

- Висина на рамката: 120 - 150mm.
- Држач за душек.
- Жичен далечински управувач.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: уникатно развиена конструкција која ја отстранува напнатоста во лумбалниот предел,
 - предел кај нозете.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Систем Флекс Матик - Генотак



Шифра	Димензија
1100384	800x1900mm
1100385	900x1900mm
1100386	1000x1900mm
1100387	1200x1900mm
1100388	800x2000mm
1100389	900x2000mm
1100390	1000x2000mm
1100391	1200x2000mm



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Жичен далечински управувач

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност со рамка за душек со вграден мотор.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од повеќеслојно буково дрво.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Висина на рамката: 80 - 90 mm.

- Држач за душек.
- Жичен далечински управувач.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: уникатно развиена конструкција која ја отстранува напнатоста во лумбалниот предел,
 - предел кај нозете.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Систем Флекс Матик со ногарки - Генотак



Шифра	Димензија
1100392	800x1900mm
1100393	900x1900mm
1100394	1000x1900mm
1100395	1200x1900mm
1100396	800x2000mm
1100397	900x2000mm
1100398	1000x2000mm
1100399	1200x2000mm



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Жичен далечински управувач

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност со рамка за душек со мотор.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од повеќеслојно буково дрво.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот со што се овозможува совршено прилагодување на душекот.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.

- Висина на рамката: 80 - 90mm.
- Држач за душек.
- Жичен далечински управувач.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: уникатно развиена конструкција која ја отстранува напнатоста во лумбалниот предел,
 - предел кај нозете.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Блек Чарм - Генотак




Шифра	Димензија
1100400	800x1900mm
1100401	900x1900mm
1100402	1000x1900mm
1100403	1200x1900mm
1100404	1400x1900mm
1100405	1600x1900mm
1100406	800x2000mm
1100407	900x2000mm
1100408	100x2000mm
1100409	1200x2000mm
1100410	1400x2000mm
1100411	1600x2000mm
1100412	1800x2000mm
1100413	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот



Флексибилни држачи кои го одржуваат душекот 30mm од тврдата рамка на латофлексот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Висина 70 - 75mm повеќеслојни летвички од 30 - 32 парчиња.
- За ширина на рамка над 1400mm од 60 - 64 парчиња на повеќеслојни букови летви.
- Бројот на букови летви зависи од должината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).

- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Висина на рамката: 70mm.
- 5 комфортни зони:
 - предел кај главата,
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: исклучително важен сегмент за луѓе со проблеми со долниот дел на грбот. Покрај стабилноста што ја обезбедува, вградениот систем овозможува лумбалниот дел да биде подигнат преку прилагодување на висината на три нивоа,
 - предел кај карлица,
 - предел кај нозете.




Латофлекс рамка Блек Чарм со наслон за глава - Генотак




Шифра	Димензија
1100414	800x1900mm
1100415	900x1900mm
1100416	1000x1900mm
1100417	1200x1900mm
1100418	1400x1900mm
1100419	1600x1900mm
1100420	800x2000mm
1100421	900x2000mm
1100422	1000x2000mm
1100423	1200x2000mm
1100424	1400x2000mm
1100425	1600x2000mm
1100426	1800x2000mm
1100427	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот




Флексибилни држачи кои го одржуваат душекот 30mm од тврдата рамка на латофлексот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Напечни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Механизам за прилагодување на положбата на главата.

- Висина на рамката: 70mm.
- 5 комфорни зони:
 - предел кај главата,
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: исклучително важен сегмент за луѓе со проблеми со долниот дел на грбот. Покрај стабилноста што ја обезбедува, вградениот систем овозможува лумбалниот дел да биде подигнат преку прилагодување на висината на три нивоа,
 - предел кај карлица,
 - предел кај нозете.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Блек Чарм со наслон за глава и нозе - Genomax




Шифра	Димензија
1100428	800x1900mm
1100429	900x1900mm
1100430	1000x1900mm
1100431	1200x1900mm
1100432	1400x1900mm
1100433	1600x1900mm
1100434	800x2000mm
1100435	900x2000mm
1100436	1000x2000mm
1100437	1200x2000mm
1100438	1400x2000mm
1100439	1600x2000mm
1100440	1800x2000mm
1100441	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот




Флексибилни држачи кои го одржуваат душекот 30mm од тврдата рамка на латофлексот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата и стапалата, преку кои можете двете области да ги поставите во удобна положба која одговара на вашите потреби.

- Висина на рамката: 70mm.
- 5 комфорни зони:
 - предел кај главата,
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: исклучително важен сегмент за луѓе со проблеми со долниот дел на грбот. Покрај стабилноста што ја обезбедува, вградениот систем овозможува лумбалниот дел да биде подигнат преку прилагодување на висината на три нивоа,
 - предел кај карлица.
 - предел кај нозете.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Блек Чарм со ногарки - Гепотах




Шифра	Димензија
1100442	800x1900mm
1100443	900x1900mm
1100444	1000x1900mm
1100445	1200x1900mm
1100446	1400x1900mm
1100447	1600x1900mm
1100448	800x2000mm
1100449	900x2000mm
1100450	1000x2000mm
1100451	1200x2000mm
1100452	1400x2000mm
1100453	1600x2000mm
1100454	1800x2000mm
1100455	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот



Флексибилни држачи кои го одржуваат душекот 30mm од тврдата рамка на латофлексот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Висина на рамката: 70mm.

- 5 комфорни зони:
 - предел кај главата,
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: исклучително важен сегмент за луѓе со проблеми со долниот дел на грбот. Покрај стабилноста што ја обезбедува, вградениот систем овозможува лумбалниот дел да биде подигнат преку прилагодување на висината на три нивоа,
 - предел кај карлица,
 - предел кај нозете.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Блек Чарм со ногарки со наслон за глава - Гепотах




Шифра	Димензија
1100456	800x1900mm
1100457	900x1900mm
1100458	1000x1900mm
1100459	1200x1900mm
1100460	1400x1900mm
1100461	1600x1900mm
1100462	800x2000mm
1100463	900x2000mm
1100464	1000x2000mm
1100465	1200x2000mm
1100466	1400x2000mm
1100467	1600x2000mm
1100468	1800x2000mm
1100469	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот




Флексибилни држачи кои го одржуваат душекот 30mm од тврдата рамка на латофлексот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Механизам за прилагодување на положбата на главата.
- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.

- Висина на рамката: 70mm.
- 5 комфорни зони:
 - предел кај главата,
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба,
 - предел кај половината: исклучително важен сегмент за луѓе со проблеми со долниот дел на грбот. Покрај стабилноста што ја обезбедува, вградениот систем овозможува лумбалниот дел да биде подигнат преку прилагодување на висината на три нивоа,
 - предел кај карлица,
 - предел кај нозете.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Латофлекс рамка Блек Чарм со ногарки со наслон за глава и нозе - Genomax




Шифра	Димензија
1100470	800x1900mm
1100471	900x1900mm
1100472	1000x1900mm
1100473	1200x1900mm
1100474	1400x1900mm
1100475	1600x1900mm
1100476	800x2000mm
1100477	900x2000mm
1100478	1000x2000mm
1100479	1200x2000mm
1100480	1400x2000mm
1100481	1600x2000mm
1100482	1800x2000mm
1100483	2000x2000mm



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот




Флексибилни држачи кои го одржуваат душекот 30mm од тврдата рамка на латофлексот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- Високотехнолошка рамка за душек со летвички од буково дрво.
- Напречни летвички, кои му даваат дополнителна поддршка и стабилност на душекот.
- Цврстина лесно прилагодлива со помош на пластичните држачи.
- Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот.
- Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.
- Механизам од 11 нивоа за прилагодување на положбата на главата и стапалата, преку кои можете двете области да ги поставите во удобна положба која одговара на вашите потреби.

- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Висина на рамката: 70mm.
- 5 комфорни зони:
 - предел кај главата,
 - предел кај рамењата: преку поеластичните летвички, напнатоста се ослободува во рамењата и му овозможува на вратот да остане во исправена положба.
 - предел кај половината: исклучително важен сегмент за луѓе со проблеми со долниот дел на грбот. Покрај стабилноста што ја обезбедува, вградениот систем овозможува лумбалниот дел да биде подигнат преку прилагодување на висината на три нивоа.
 - предел кај карлица,
 - предел кај нозете.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Дрим Флекс - Генотак




Шифра	Димензија
1100484	800x1900mm
1100485	900x1900mm
1100486	1000x1900mm
1100487	1200x1900mm
1100488	1400x1900mm
1100489	1600x1900mm
1100490	800x2000mm
1100491	900x2000mm
1100492	1000x2000mm
1100493	1200x2000mm
1100494	1400x2000mm
1100495	1600x2000mm
1100496	1800x2000mm
1100497	2000x2000mm



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот

- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- 28 – 30 парчиња повеќеслојни букови летвички.
- Бројот на букови летви зависи од големината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Челичен профил со интегрирани пластични подлошки за амортизација.
- Систем од двојни летвички за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.

- Висина на рамката: 50mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината. Овој систем овозможува поправилно или неопходно позиционирање во лумбалниот предел.
 - предел кај карлица и нозе.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Дрим Флекс со ногарки - Генотак




Шифра	Димензија
1100498	800x1900mm
1100499	900x1900mm
1100500	1000x1900mm
1100501	1200x1900mm
1100502	1400x1900mm
1100503	1600x1900mm
1100504	800x2000mm
1100505	900x2000mm
1100506	1000x2000mm
1100507	1200x2000mm
1100508	1400x2000mm
1100509	1600x2000mm
1100510	1800x2000mm
1100511	2000x2000mm



Дополнителна опција со систем за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност



Пластични држачи за летвички кои овозможуваат прилагодлива цврстина на душекот



Билатерално аксијално движење на латофлексот



- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Билатерално аксијално движење на латофлексот.
- 24 – 26 парчиња повеќеслојни букови летвички.
- Бројот на букови летви зависи од големината на рамката на душекот, односно 1900mm или 2000mm.
- Челичен профил со интегрирани пластични подлошки за амортизација.
- Систем од двојни летвички за прилагодување на цврстината и создавање зона на удобност.

- Ногарки од буково дрво со висина од 290mm.
- Висина на рамката: 5mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе.
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината. Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.


! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Дрим Систем - Генотак



Спојувањето на летвичките на средината се одвива без промена на висината на латофлексот со што се задржува рамномерноста на површината.



Високотехнолошки пластични држачи со максимална отпорност на деформација и извртување.



- Челичен профил со интегрирани пластични подлошки за амортизација.
- Висина на рамката: 45mm.
- 3 комфортни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе.
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината. Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.

! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).




Шифра	Димензија
1100512	800x1900mm
1100513	900x1900mm
1100514	1000x1900mm
1100515	1200x1900mm
1100516	1400x1900mm
1100517	1600x1900mm
1100518	800x2000mm
1100519	900x2000mm
1100520	1000x2000mm
1100521	1200x2000mm
1100522	1400x2000mm
1100523	1600x2000mm
1100524	1800x2000mm
1100525	2000x2000mm


Латофлекс рамка Дрим Систем со ногарки - Генотак




Шифра	Димензија
1100526	800x1900mm
1100527	900x1900mm
1100528	1000x1900mm
1100529	1200x1900mm
1100530	1400x1900mm
1100531	1600x1900mm
1100532	800x2000mm
1100533	900x2000mm
1100534	1000x2000mm
1100535	1200x2000mm
1100536	1400x2000mm
1100537	1600x2000mm
1100538	1800x2000mm
1100539	2000x2000mm



Спојувањето на летвичките на средината се одвива без промена на висината на латофлексот со што се задржува рамномерноста на површината.



Високотехнолошки пластични држачи со маскимальна отпорност на деформација и извртување.





- Латофлекс со дрвени летвички со ергономска удобност.
- Високотехнолошки пластични држачи со маскимальна отпорност на деформација и извртување.
- Флексибилноста на летвичката овозможува поголема флексибилност и прилагодување според линијата на телото.
- Спојувањето на летвичките на средината се одвива без промена на висината на латофлексот со што се задржува рамномерноста на површината.

- Челичен профил со интегрирани пластични подлошки за амортизација.
- Ногарки со висина од 290mm.
- Висина на рамката: 45mm.
- 3 комфорни зони:
 - предел кај глава и рамења,
 - предел кај карлица и нозе.
 - предел кај половината: можност за прилагодување на цврстината на летвичките во пределот на половината. Овој систем овозможува правилно позиционирање во лумбалниот предел.



! Напомена: Латофлексот е соодветен за механизми за подигнување на кревет. Соодветни механизми за подигнување може да погледнете на [стр. 6-9](#).



Латофлекс рамка Компакт М - Genomax



Шифра	Димензија
1100540	900x2000mm
1100541	1200x2000mm
1100542	1400x2000mm
1100543	1600x2000mm



Високотехнолошки пластични држачи, подлошки со маскимальна отпорност на деформација и извртување.


Компактно пакување - лесен за транспорт

- Латофлекс, склопена рамка со челична конструкција, со летвички со ширина од 53mm и 60mm.
- Високотехнолошки пластични држачи, подлошки со маскимальна отпорност на деформација и извртување.


! Напомена: Латофлексот не е соодветен за механизми за подигнување на кревет.



Латофлекс рамка Компакт Д - Гепотах



Шифра	Димензија
1100544	900x2000mm
1100545	1200x2000mm
1100546	1400x2000mm
1100547	1600x2000mm




Комапктно пакување - лесен
за транспорт

- Латофлекс, склопена рамка со конструкција изработена од буково дрво, со летвички со ширина од 53mm и 60mm.
- Високотехнолошки пластични држачи, подлошки со маскимальна отпорност на деформација и извртување.

! Напомена: Латофлексот не е соодветен за механизми за подигнување на кревет.





Ногарка метална за кревет Silk - Voga




Шифра	Н	Димензија	Боја	
800692	247mm	80 x 80mm	сива	20
800693		50 x 50mm		


Ногарка метална за кревет Silk - Voga




Шифра	Н	Φ	Боја	
800694	247mm	60mm	сива	20
800695		80mm		

Ногарка метална за кревет со спојница - ТОЈО



Шифра	Димензија	Φ	Боја	
800253	75 x 75 x 265mm	51mm	сива мат	20

Ногарка метална за кревет - ТОЈО




Шифра	Н	Φ	Боја	
800246	50mm	76mm	сива мат	8
800247	100mm			
800248	150mm			
800249	200mm			
800250	250mm			10

Аголна метална спојница за кревет - ТОЈО





Шифра	Димензија	Материјал	
800251	100 x 100/50mm	челик	10
800252	145 x 145/70mm		20




Аголна метална спојница за кревет




Шифра	
700159	100



Аголна метална спојница за кревет





Шифра *	
700599	200

- Сетот се состои од комплет спојници за сите 4 агли на креветот.

Аголна метална спојница за кревет





Шифра		
700626	160	10

- Сетот се состои од комплет спојници, шrafoви и типли за сите 4 агли на креветот.


Аголна метална спојница за кревет




700600




700601




Шифра *	
700600	20
700601	



Метална спојница за кревет



801164, 801165




Шифра *	
700602	125



Сет за составување на кревет - Riex




700852




Шифра	Опис	Димензија
700852	шраф	M6 x 60mm
700853	матица	M6 14x14mm
700854	шраф	M6 x 50mm




700854




700853




Централна ногарка за кревет- Strong




Шифра *	H	Ø	Нивелација	Боја	
801164	160mm	44mm	100mm	црна	100
801165	190mm				




Централна метална спојница за кревет




Шифра *	
700603	50

- Сетот се состои од комплет спојници за двете страни на поврзувачкото парче.



Држач на наслон на кревет под агол - Тојо




Шифра	Агол на наслон	Димензија	Материјал
800254	23°	350x200x45mm	метал

Ограда за кревет - Voga



Шифра	Димензија	Боја
800696	1218 x 227mm	сива


- Потребна дебелина на материјал за монтирање на ограда за кревет 25mm.



Скали за кревет - Voga



Шифра	Димензија	Боја
800809	356 x 1348mm	сива



ограда за кревет 800696



ограда за кревет 800696



Ротирачки метален механизам




Шифра *	Димензија	Носивост	Боја	
1100011	149 x 154mm	50kg	црна	32
1100138	81 x 81mm	80kg	никел	50
1100139	155 x 155mm	150kg		25




шифра: 1100011



шифра: 1100138



шифра: 1100139



Примери за употреба:



Механизам на допир за телевизор




Шифра *	H	Јачина	Боја
1100140	685mm	150N	црна
1100141		200N	
1100142	865mm	150N	
1100143		200N	

- За правилно користење на механизмот потребно е да се постават телескопски лизгачи.
- Со притискање на материјалот се извлекува телевизорот.
- Може да се користи вертикално и хоризонтално.
- Може да се користи и за минибар.



Примери за употреба



Отворена положба



Затворена положба



Работна маса на извлекување од елемент Rapid



Доколку Ви е потребен поголем работен простор во кујната, со масата Rapid добивате дополнителен работен дел кој се извлекува до max.800mm, каде што можете да пригответе храна или да ја користите како маса за јадење.

Работната површина е обложена со HPL ламинат, со што добивате поголема отпорност на оштетувања.

Работната површина е составена од два дела:

- Фиксен дел 400mm
- Роло дел 400mm.

HPL ламинат



Работна маса на извлекување од елемент Rapid - Nailo

Шифра	Ширина на елемент	Мах. димензија на извлекување	Носивост	Боја
1100096	500mm	421 x 800mm	100kg	мермер
1100097	600mm	521 x 800mm		мермер
1100098				инокс
1100099				бела



1100096/1100097




1100098



1100099

Технички информации





ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА МАЛИ ПРОСТОРИ

Механизми на извлекување за дополнителни работни површини и маси



Повеќе од 20 години **Atim** се партнери на најголемите компании во Италија и светот во индустријата на мебелот. Продуктите на Atim се **иновативни, креирани со најсовремени технологии, и производите од алуминиум се 100% произведени во Италија.**

Тие овозможуваат **максимално искористување на просторот** и се практично решение за мали простории. Благодарейќи на нив добивате **дополнителна работна површина или кујнска маса** која лесно се извлекува и поставува.



Механизам за извлекување на маса Lunch - Atim





Шифра	Ширина на елемент	Носивост
1100548	900mm	60kg



Механизмот **Lunch** е систем кој овозможува **извлекување на дополнителна маса** од стандардна кујнска фиока. Со едноставно отворање на фронтот на фиоката со шарки добивате поголема функционалност дури и во лимитирани простори. Практично и долготрајно решение кое се почесто се применува во малите кујни како маса или дополнителна работна површина за подготвување на храна. Максималната должина на извлекување од 895mm обезбедува доволно простор за удобна примена.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизмот Lunch.



Шифра	M	P min.	H min.	S1	E	Z min.	S min.
1100548	900mm	540mm	120mm	15/20mm	895mm	855mm	16mm



Механизам за извлекување на маса T-Able XL - Atim




Шифра	Ширина на елемент	Носивост
1100549	600mm	100kg
1100550	900mm	



Механизмот **T-Able XL** е иновативен систем кој го **заштедува** и го **користи максимално просторот** во кујната. Се применуваат 3 парчиња на работна површина со вкупна должина од 1310mm, а со помош на телескопската ногарка на преклоп се **гарантира голема носивост (преку 100kg)** гарантирајќи стабилност и исполнување на **највисоки стандарди на квалитет**. Целиот систем е изработен од **алуминиум** со **ексклузивна технологија од Atim** што го прави целиот механизам повеќе робустен и исклучително лесен за манипулација.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизмот T-Able XL.



Шифра	M	P min.	H min.	S1	E	Z min.	S min.	T
1100549	600mm	520mm	150mm	15/20mm	1310mm	555mm	16mm	700/795mm
1100550	900mm	520mm	150mm	15/20mm	1310mm	855mm	16mm	700/795mm





Механизам за извлекување на маса Orpla Top - Atim



Шифра	Ширина на елемент	Носивост
1100551	450mm	40kg
1100552	600mm	
1100553	900mm	

Системот овозможува брзо додавање на **дополнителна работна површина** на Вашиот мебел со едноставно извлекување од под работната плотна. Со само едно движење и **Orpla Top е поставена и спремна за примена**. Брзо решение за уживање на дополнителна работна површина во секоја просторија, посебно во кујната додека готвите или уживате во храната.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизмот Orpla Top.



Шифра	M	P min.	H min.	S1	E	Z min.	S	ST
1100551	450mm	540mm	100mm	15/20mm	530mm	405mm	20/60mm	20/60mm
1100552	600mm	540mm	100mm	15/20mm	530mm	555mm	20/60mm	20/60mm
1100553	900mm	540mm	100mm	15/20mm	530mm	855mm	20/60mm	20/60mm



Механизам за извлекување на маса Orpla - Atim





Шифра	Ширина на елемент	Носивост
1100557	600mm	40кг



Механизмот **Orpla** е систем кој овозможува **зголемување на просторот за готвење и јадење во кујната**. Тој овозможува извлекување на маса која е лоцирана под работната плоча. Со едно движење, **Orpla** се извлекува и **позиционира рамно со работната плоча**. Брзо и едноставно решение за дополнителна работна површина во кујната. **Orpla** е изработен од алуминиум со ексклузивна технологија од **Atim** што го прави целиот механизам со **голема носивост, долготрајност и цврстина**.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизмот Orpla.



Шифра	M	P min.	H min.	S1	E	Z min.	S min.	ST
1100557	600mm	540mm	75mm	15/20mm	500mm	555mm	15/20mm	15/20mm



Механизам за спуштање на маса Desk - Atim




Шифра	Ширина на елемент	Носивост
1100554	450mm	20kg




Со механизмот **Desk** ја трансформирате **вратата на елементот во маса**, користејќи го внатрешниот дел за скалдирање и вратата како дополнителна маса. Се што треба да направите е само да ја отворите вратата. Со комплексен систем на ротации, **Desk** е истовремено **лесен за употреба** и лесно применлив во постоечки елементи. Може да се применува во повеќе простории: во кујна како дополнителна работна површина, во домашна канцеларија, во детска соба, во бања итн.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизмот Desk.




Шифра	M	P min.	H min.	S1	E	Z min.	S min.
1100554	450mm	150mm	200mm	15/20mm	350mm	445mm	18mm

Дополнителни делови за Desk



Шифра	Опис	Боја
1100555	покривна маска	црна
1100556		бела



1100556

1100555



Механизам за извлекување на маса Universal - Atim



Шифра	Ширина на елемент	Носивост
1100558	450/1200mm	80kg



Високоопремени кујни добиваат се поголема популарност во светот на мебелот. Со помош на механизмот **Universal** секоја кујна ги зголемува своите перформанси. Тој **креира дополнителна работна површина** која овозможува примена на мали кујнски апарати со голема слобода на движење. Систем изработен од алуминиум кој нуди **лесно отворање со една рака** и истовремено отпорност и стабилност со **голема носивост од 80kg**.



Шифра	M	P min.	H min.	S1	E	Z	S min.
1100558	450/1200mm	560mm	90mm	15/20mm	490mm	405/1155mm	16mm



PÖTTKER

Transforming furniture

Poettker е германска компанија која повеќе од 50 години се занимава со производствените техники на механизми за извлекување на маси со неверојатна ефикасност.

Механизми за извлекување на маси - Poettker

Механизмите се погодни за:

> Конференциски маси.


> Работни бироа.

> Трпезариски маси.



Продукти:

• Механизам Basic



• Механизам Basic Advanced



• Механизам Alu 77



Додатоци за механизми за извлекување на маси:

*Додатоците се компатибилни за сите механизми.

- Системи за преклопување.
- Шарки за маса.
- Механизам за маса - метална типла.
- Клип за заклучување на механизам за маса.
- Метален аголник за рамка на маса.

Предлог ногарки

Ногарка HIWOOD FE - Voga

Модел 70x30/800



Модел Ф50/800



За поврзување на ногарките потребно е да се употребат поврзувачки греди.

Подетални информации можете да погледнете [тука](#).



Ногарка HQ - Voga

Модел Q600



Модел Q800



Модел Q1200



За поврзување на ногарките потребно е да се употребат поврзувачки греди.


Подетални информации можете да погледнете [тука](#).

Достапен само по нарачка




Механизам на извлекување за маса Basic - Poettker

Шифра	Z	X	Y	Носивост	Синхронизација на механизам	Кочица
1100100	40mm	680mm	1 x 500mm	60kg	не	не
1100101		1050mm	2 x 400mm			
1100102	50mm	850mm	1 x 500mm	90kg	да	да
1100103		1350mm	2 x 500mm			




- Z - Потребна висина за монтирање на механизмот.
- X - Должина на механизмот.
- Y - Мах. должина на отворање на механизмот за поставување на дополнителното парче.




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизам за маса Basic.




1. Механизам за маса.
2. Рамка за поставување на механизмот.



Механизмот се поставува на отворена рамка, така што при отворање лизгачите излегуваат надвор од рамката.



Додатоци за механизми на извлекување за маса



систем за преклопување



шарка за маса



метална типла




клип за заклучување

подетални информации можете да погледнете на [стр. 24-28](#).


Механизам на извлекување за маса Basic Advanced - Poettker

Шифра	Z	X	Y	Носивост	Синхронизација на механизам	Кочница
1100104	50mm	850mm	1 x 500mm	90kg	да	да
1100105		1350mm	2 x 500mm			




- Z - Потребна висина за монтирање на механизмот.
- X - Должина на механизмот.
- Y - Мах. должина на отворање на механизмот за поставување на дополнителното парче.



Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизам за маса Basic Advanced.



1. Механизам за маса.
2. Рамка за поставување на механизмот.



Механизмот се поставува на затворена рамка, така што при отворање лизгачите не излегуваат надвор од рамката.



Додатоци за механизми на извлекување за маса



систем за преклопување



шарка за маса



метална типла




клип за заклучување

подетални информации можете да погледнете на [стр. 24-28](#).

Механизам на извлекување за маса Alu 77- Poettker





 made in Germany



Шифра	Z	X	Y	Носивост
1100106	75mm	940mm	948mm	115kg
1100107		1315mm	1320mm	

- Z - Висина за монтирање на механизмот.
- X - Должина на механизмот.
- Y - Должина на отворање на механизмот.




- Продолжувањето на масата може да биде лево или десно во зависност од поставеноста на механизмот.
- Соодветен за трпезариски, канцелариски и конференциски маси.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизам за маса Alu 77.



Додатоци за механизми на извлекување за маса



систем за преклопување



шарка за маса



метална типла




клип за заклучување

подетални информации можете да погледнете на [стр. 24-28](#).

Механизам на извлекување за маса Frontslide basic - Poettker



Шифра	Висина на монтажа	Должина	Продолжеток	Носивост
1100144	55mm	750mm	1 x 500mm	90kg



- Не зависно отворање на двете страни на масата.
- Лесно отворање и затворање на продолжетокот.
- За дебелина на материјал од 20mm до 31mm.
- Лесна монтажа.

За еден продолжеток на маса






- Продолжувањето на масата може да биде лево или десно во зависност од поставеноста на механизмот.

За два продолжетока на маса



- За два продолжетока минималната должина на масата треба да биде 1500mm и потребно е да се постави втор механизам.



- Соодветен за трпезариски, канцелариски и конференциски маси.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за механизам за маса Frontslide basic.



Додатоци за механизми на извлекување за маса

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Систем за преклопување - Poettker

- Мах. должина на механизмот 1250mm.
- Механизмот може да се скрати според потребната димензија.

Шифра

1100108



Систем за преклопување - Poettker

- Универзален систем за преклопување, кој одговара на повеќе димензии.

Шифра

1100109




Систем за преклопување - Poettker

Шифра

1100110

Мах. ширина
на парче

500mm



Додатоци за механизми на извлекување за маса

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Шарка за маса - Poettker



Шифра	Опис	Агол на отворање
1100111	за дебелина на работна плоча од 18 - 25mm	180°
1100112	за дебелина на работна плоча од 22 - 30mm	

ПРЕСЕК А-А

шифра: 1100111

ПРЕСЕК В-В

ПРЕСЕК В-В



шифра: 1100112

ПРЕСЕК А-А


Додатоци за механизми на извлекување за маса

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.




Шарка за маса - Poettker




Шифра	Опис
1100113	за дебелина на работна плоча од 18mm
1100114	за дебелина на работна плоча од 22mm
1100115	за дебелина на работна плоча од 25mm




шифра: 1100113






затворена




отворена




шифра: 1100114






затворена




отворена



шифра: 1100115



затворена




отворена


Додатоци за механизми на извлекување за маса

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Шарка цилиндрична за маса




Шифра *	Φ	
1100009	12mm	200
1100010	14mm	



Механизам за маса - метална типла - Poettker




Шифра	Φ
1100116	8mm



Додатоци за механизми на извлекување за маса

*Додатоците се компатибилни за сите механизми за извлекување на маса.

Клип за заклучување на механизам за маса - Poettker




Шифра

1100117


Метален аголник за рамка на маса






1100118




Шифра *	Димензија
1100118	85 x 59 mm
1100119	102 x 59mm
1100120	148 x 66mm



1100119



1100120





INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089